


Според неофицијалните информации со кои располагаме, не е мал бројот на оние семејства, кои иако се обратиле до полицијата, сепак таа ништо не направила за да ги ослободи киднапираните, по што тие морале да ја платат бараната сума. Зад овие киднапирања стојат одредени криминални банди, кои веќе неколку години оперираат на релација Скопје-Приштина, а кои располагаат со списоци на богати бизнисмени, членови на нивните семејства, телефонски броеви, време на движење и патување, адреси, како и пријателски контакти. Овие информации им биле доволни во пикирањето на одредена личност, која била мета на киднапирање, по што тоа следувало.

Во акцијата на МВР, во која биле вклучени и специјалните единици, е пронајдено возилото во кое се возел убиецот на функционерот на ДУИ. Станува збор за светлосина "Форд сиера" со гостиварски регистарски таблички, а со цел да бидат скриени трагите таа е запалена во дворот на куќата на очувот на Бафтии, кој е еден од осомничените. Уште некое време убиството на Иса Лика ќе остане неотворено, пред сè, поради фактот дека се работи за убиство на партиски функционер, и токму затоа МВР не сака да истрчува со шпекулативни информации.



МИНИСТЕРКАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, ГОРДАНА ЈАНКУЛОВСКА, ПОРАЧУВА ДЕКА ЌЕ ИМА СЕРИОЗНА БИТКА СО БАНДАТА КИДНАПЕРИ ВО МАКЕДОНИЈА

"ОПЕРАТИВЦИТ И ОД ПРИШТИН СОПСТВЕНАТА

Убиен е Иса Лика. Братучед на градоначалникот на Тетово, Хазби Лика, поранешен функционер во Царинската управа на Република Македонија, кој функцијата ја доби како истакнат член на ДУИ, но и како заслуга од конфликтот во 2001 година, кога војуваше во редовите на терористичката ОНА. Ден потоа спектакуларно ослободување на киднапираниот бизнисмен од Косово, Љуљзим Бегај, во кое беа вклучени и хеликоптери, и специјалната единица на МВР. Нешто подоцна, пак, следувахе интензивна истрага за громорното убиство на новинарката Сандра Китановска. Сè тоа за само една седмица.

Иако морбидно, но воопшто не е чудно кога во Република Македонија ден за ден се случуваат убиства, киднапирања, кражби... Всушност, сè ова се случуваше во 2001 и во 2002 година, односно во таканаречениот воен и поствоен период, кога секојдневно бевме сведоци на убиства и на рекет, пред сè,

во тетовскиот регион. Но, конечно ситуацијата делумно се смири, откако социјализираните терористи станаа владини функционери, и почнаа да "бркаат" друг бизнис. Убиствата се намалија, но во државата, кој знае од кои причини, се воспостави една друга акција-киднапирање на богати бизнисмени, од чии семејства се извлекуваа големи суми. Бројката на лицата кои беа киднапирани, а потоа ослободени, се разбира, откако го платија бараниот износ, точно не се знае, бидејќи дел од нивните семејства, исплашени дека ќе ги изгубат своите најблиски, ја исплатувале бараната сума, при тоа без да ѝ пријават на полицијата. Конечно, врската се откри со решавањето на случајот "Љуљзим Бегај", што всушност отвори и нова врата во работата на Министерството за внатрешни работи, но истовремено ја подотвори и онаа старата, преку која во јавноста излегуваа убиствата на партиските и на "меѓупартиските" функционери. Дека тоа е така говори и најновото



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

убиство на функционерот на ДУИ, Иса Лика, чие убиство сè уште се истражува а кое, да потсетиме, се случува во време кога неговата партија е во опозиција. Тоа говори за фактот дека состојбата во земјава очигледно повторно се враќа на почеток!?

Министерството за внатрешни работи, откако во времето на СДСМ, пред сè, во времето на министерувањето на Хари Костов, се занимаваше исклучително со "лов на вештерки" од Владата на Љубчо Георгиевски, сега повторно се враќа на својата примарна задача и се соочува со сериозни проблеми. Од една страна, тоа за сегашната екипа во МВР претставува дополнителна тежина, но од друга, пак, поттик сериозно да му застанат на криминалот на патот, и да покажат дека ова Министерство може да функционира и беспрекорно добро, и во од да ги решава работите. Но, дали тоа може да го направи тимот на министерката Гордана Јанкуловска, која беше "заробена" во Собранието на Република Македонија поради донесувањето на Законот за полиција, и речиси



ДУИ И НАТАМУ ЈА ЧЕКААТ РАЗВРСКАТА ЗА УБИСТВОТО НА НИВНИОТ ВИСОК ПАРТИСКИ КАДАР ИСА ЛИКА

осуден на доживотен затвор за убиството на полицаецот Златко Трајковски, кое се случи во 2001 година кај бензинската пумпа "Петрол Компани". Во 2002

во спектакуларна акција на МВР е ослободен од лицата кои го киднапирале. Според наши информации, приказната со Бегај воопшто не е наивна, иако во

Е" ОД СКОПЈЕ А ФАТЕНИ ВО МРЕЖА

со денови не се појавуваше на своето работно место?

УБИСТВОТО НА ЛИКА КРИЕ МНОГУ ТРАГИ!?

Убиецот на братучедот на тетовскиот градоначалник сè уште не ѝ е познат на јавноста. По него се трага, а Министерството за внатрешни работи сè уште не соопштува детали од истрагата, сè со цел да не ѝ се наштети на истрагата. Но, во кулоарите веќе се говори за можните убијци на функционерот на интегративците, како и причината поради која тоа е направено. Почнувајќи од баналните приказни за наводни љубовни проблеми па сè до сомневањата за сторен криминал, сомнителни бизнис релации, и веќе познатата меѓу Албанците - крвна одмазда.

Прв на листата за можен убиец е Фатмир Бафтии, сопартиец и соборец на убиениот Иса Лика, кој во отсуство е

година Бафтии е уапсен, но во спектакуларно бегство, убивајќи го чуварот, побегна од тетовскиот затвор, заедно со другиот чувар кој му помогна во бегството. Од тогаш е недостапен за полицијата, но останува да се слуша приказната за неговите бизнис релации со Иса Лика од времето на воениот конфликт во 2001 година!?

Дали ова име ќе остане како конечно во приказната за убиството на Иса Лика, најверојатно ќе биде познато по затворањето на целосната истрага на МВР. Засега сигурно е дека во акцијата на МВР, во која биле вклучени и специјалните единици, е пронајдено возилото во кое се возел убиецот. Станува збор за светлосина "Форд сiera" со гостиварски регистарски таблички, а со цел да бидат скриени трагите била запалена во дворот на куќата на очувот на Бафтии. Уште некое време убиството на Иса Лика ќе остане неотворено, пред сè, поради фактот дека се работи за убиство на партиски функционер, и токму затоа МВР не сака да истрчува со шпекулативни информации, за разлика од случајот со косовскиот бизнисмен Љуљзим Бегај, кој

јавноста таа беше пласирана како вообичаена и тековна работа на МВР.

Пред десеттина дена, од страна на лажен полицаец, косовскиот бизнисмен Бегај бил киднапиран на влезот на Република Македонија, кога тој доаѓал во нашава земја на закажан состанок со скопски бизнисмени. Откако бил киднапиран, неколку дена му се менувало местото на престој, како и телефонските броеви од кои се јавувале киднаперите за да бараат откуп од семејството Бегај, во висина од половина милион евра. Во меѓувреме, македонската полиција во соработка со колегите од Албанија и од Косово, успеале да ја разбијат организираната група киднапери, кои и претходно биле вмешани во вакви кривични дела, и да уапсат тројца од петтемина за кои е потврдено дека учествувале во киднапирањето на Бегај. Станува збор за лица од македонското и од европското подzemје, меѓу кои се спомнува името на Аслан Нуиши, еден од осомничените за атентатот на поранешниот претседател на РМ, Киро Глигоров. Заедно со извесен Абдураман Љ. сè уште е недостапен за полицијата, додека Бес-

НЕУСПЕШЕН ОБИД ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ КРИЗА!

Најновото убиство на партискиот функционер на ДУИ, како што неофицијално дознаваме, на почетокот, односно пред МВР да излезе со било какви информации, некои структури имале намера да го искористат за произведување политичка криза во државата. Практично обидот бил спречен со информациите на Министерството за внатрешни работи, за пронајденото запалено возило "Форд сiera", во кое се возел убиецот на Лика.

ник Небиу, Аднан Абдулаи и Нирфат Исмаил се наоѓаат во притвор. Токму нив ги препознал киднапираниот Бегај.

СКОПСКОТО ПОДЗЕМЈЕ "АСИСТЕНТ" ВО АКЦИЈАТА!?

Во спектакуларна акција, во која биле вклучени и специјалните единици на МВР и хеликоптерите, во селото Света Петка е ослободен киднапираниот косовски бизнисмен. Тој во куќата е пронајден сам, врзан за столица, додека двајцата киднапери и назначениот чувар не биле со него.

Зошто е Љуљзим Бегај бил оставен сам?

Токму ова прашање целата акција на МВР не ја прави ниту малку наивна ниту, пак, дел од вообичаената работа на Министерството. Имено, како што неофицијално дознаваме, за да се реализира оваа акција на МВР, односно за да се ослободи косовскиот бизнисмен, покрај припадници на македонската, на албанската и на косовската полиција, кои всушност координирано работеле на дешифрирањето на телефонските броеви од кои се јавувале киднаперите, биле ангажирани и лица од скопското и од косовското подzemје! Овие лица, како што посочуваат нашите извори, биле врската меѓу полицијата и киднаперите, поточно лицето кое било задолжено да го чува бизнисменот, а на кое телефонски му било порачано дека македонската полиција веќе го знае местото каде што се чува Бегај. По оваа информација таканаречениот чувар на киднапираниот бизнисмен ја напуштил куќата. Токму затоа Бегај е најден сам во куќата во скопското село Света Петка. По доаѓањето на полицијата во куќата, Љуљзим бил пренесен во полиција, каде било направено соочување со сега веќе тројцата притворени киднапери, по што тие биле препознати. Во разговорот со полицајците косовскиот бизнисмен ги информирал за она за што разговарал со киднаперите, односно какви сè информации тие барале од него.

Оваа акција, без оглед на фактот што е направена во соработка со подземјето, сепак е успешен пример за запирање на една долгогодишна практика на киднапирање на богати бизнисмени, или членови од нивните семејства, за кои се барале големи суми за откуп. Според неофицијалните информации со кои располагаме, не е мал бројот на семејствата за кои, иако се обратиле до полицијата, таа сепак ништо не направила за да ги ослободи киднапираниите, по што тие морале да го платат бараниот износ. Станува збор за одредени криминални банди, кои веќе неколку години оперираат на релација Скопје-Приштина, а кои располагаат со списоци на богати бизнисмени, членови на нивните семејства, телефонски броеви, време на движење и на патување, адреси, како и пријателски контакти. Овие информации им биле доволни во пикирањето на одредена личност, која била мета на киднапирање, по што тоа следувало.

Разнишувањето на синцирот на веќе добро смислената игра е добар показател за работата на Министерството за внатрешни работи, но дали тоа овде ќе запре!?

"ОНА" СЕ ЈАВИ ОД СОБРАНИЕ

Убиството на функционерот на ДУИ, Иса Лика, отвора пат за можен нов фронт на релација ДУИ-ДПА. Засега, барем



ОНА СЕ ЈАВИ ОД СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. НАЈАВУВААТ ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТАТА ВО НИВНИ РАЦЕ

меѓу двете албански партии. Но, како што минува времето, или поради бавното решавање на овој случај од страна на МВР, нервозата кај ДУИ сè повеќе се зголемува. Соодветен пример за тоа е најновото соопштение, потпишано од ДДВ-ОНА, кое патем е испратено од собранискиот факс, во кое се наведува дека доколку МВР не го реши убиството на Лика тие ќе ја преземат работата во свои раце. Ова писмо со закани дефинитивно отвора простор за разгорување на политичките страсти меѓу двете албански партии или, пак, можеби реактивирање на ОНА, овој пат со насоката ДДВ!?

јавно, од страна на премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, се исклучува можноста дека зад убиството на Лика стојат политички пресметки

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia